



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр .28/2019	КОНЧЕ 16.08.2019 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 31-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 16.08.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 31-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 16.08.2019 година

1. Заклучок за усвојување на Извештај за исполнети законски услови за верификација на мандатот на членови на Советот на општина Конче;
2. Решение за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче ;
3. Решение за избор на Претседател на Советот на општина Конче;
4. Одлука за одобрување финансиски средства за кофинансирање на проектот „ Креирање можности за работа за сите-IV“;

5. Одлука за донесување на Урбанистички план за с.Лубница, Општина Конче, со плански период 2018-2028, површина на плански опфат 39,07 ха, изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ Струмица со тех.бр.2072/18 од јуни 2019;
6. Одлука за утврдување на локации за закопување на мрши погинати од болеста афричка свинска чума;
7. Одлука за определување механизација за закопување на мрши погинати од болеста афричка свинска чума;
8. Одлука за определување просечна потрошувачка на вода за пиење по член на семејно домаќинство во населените места во општина Конче во кои со водоснабдителниот систем стопанисува ЈПКД „ Лакавица“-Конче;
9. Одлука за одобрување на парични средства на Мемед Сали од с.Лакавица-Штип.

Број 09-890/12 Општина Конче
Дата 16.08. 2019 Градоначалник,
Конче Благој Илиев, с.р.

Vrz основа na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na opština Konče,

Sovetot na opština Konče na sednicata odr`ana na den 16.08.2019 g. donese:

Z A K L O U ^ O K

Za usvojuvawe na Извештајот за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче

1 Se **USVOJUVA** Извештајот за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче Емилија Коцева од с.Конче од Листата на коалицијата предводена од СДСМ број 08-922 /2 од 16.08.2019 година.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na donesuwa~eto a ќе се objavuvi vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-890/3 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Најстар член,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Конче, Советот на општина Конче согласно Извештајот на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања, на седница одржана на ден 16.08.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

За верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче

1. Со оваа Решение се верифицира мандатот на членот на Советот на општина Конче:

- Емилија Коцева од с.Конче од Листата на коалицијата предводена од СДСМ родена на ден 17.01.1985 година,

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-890/4 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Најстар член,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 47 ст.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и член 16 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година донесе:

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

1. За ПРЕТСЕДАТЕЛ на Советот на општина Конче се избира Исмаил Куртов од од Листата на коалицијата предводена од СДСМ.
2. Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот на општината, се грижи за организацијата и работата на Советот и ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од три дена од денот на нивното донесување ги

доставува до Градоначалникот заради објавување.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-890/5 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Најстар член,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за кофинансирање на проектот „Креирање можности за работа за сите-IV“

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства за кофинансирање на проектот „Креирање можности за работа за сите-IV“ согласно Договор помеѓу АВРСМ, Програмата за развој на обединетите нации и општина Конче за имплементација на активности каде УНДП обезбедува поддршка и тоа:

- 20% од месечниот износ на надоместокот за 7 невработени кандидати ангажирани преку програмата Општинско-корисна работа од ОП 2019 за период од 6 месеци во висина од 75.600,00 денари а останатите 80% ќе бидат исплатени преку УНДП во висина од 302.400,00 денари;

Член 2

Општина Конче надоместокот од 9.000,00 денари бруто да му ги исплати на невработеното лице до 20-ти во тековниот месец за ангажманот во претходниот месец.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-890/6 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.39 и чл.42 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), чл. 11 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Конче Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за донесување на Урбанистички план за с.Лубница, Општина Конче, со плански период 2018-2028, површина на плански опфат 39,07 ха, изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ Струмица со тех.бр.2072/18 од јуни 2019

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за с.Лубница, Општина Конче, со плански период 2018-2028, површина на плански опфат 39,07ха, изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ Струмица со тех.бр.2072/18 од јуни 2019 како што е означено во графичките прилози кои што се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Одлуката за донесување на Планот се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на донесувачот на урбанистичкиот план.

По спроведување на наведеното, донесениот урбанистички план станува составен дел на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамките на информацискиот систем е-урбанизам, кон кој пристап имаат донесувачот на урбанистичкиот план, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, Агенцијата за планирање на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Донесувачот на урбанистичкиот план е должен примерок од донесениот урбанистички план во електронска форма да го објави на својата веб страна.

Член 4

Донесениот урбанистички план ќе се применува по исполнувањето на условите во согласност со законот.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-890/7 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на локации за закопување на мрши погинати од болеста афричка

свинска чума

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува локација за закопување на животински мрши од угинати свињи од болеста афричка свинска чума на територијата на општина Конче.

Член 2

Локацијата за закопување на животински мрши од угинати свињи од болеста афричка свинска чума на територијата на општина Конче се утврдува постојаната депонија на м.в. Крст Чука КО Конче.

Член 3

Ископот на јами за депонирање на угинати свињи е обврска на општина Конче, а транспортот и закопувањето ќе го врши ЈПКД „Лакавица“-Конче во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и овластен ветеринарен инспектор од страна на Агенцијата.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-890/8 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За определување механизација за закопување на мрши погинати од болеста афричка свинска чума

Член 1

Со оваа Одлука се определува механизација за закопување на животински мрши од угинати свињи од болеста афричка свинска чума на територијата на општина Конче.

Член 2

Се определува следната механизација која ќе се користи за закопување на животински мрши од угинати свињи од болеста афричка свинска чума на територијата на општина Конче од ЈПКД „Лакавица“-Конче:

- Трактор Ландини ДТ 8860 и
- Ровокопач-скип

Член 3

Ископот на јами за депонирање на угинати свињи е обврска на општина Конче, а транспортот и закопувањето ќе го врши ЈПКД „Лакавица“-Конче во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и овластен ветеринарен инспектор од страна на Агенцијата од местото на угинување до депонијата во Конче.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-890/9 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) член 6 став 5 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.Весник на Р.Македонија 68/2005,

28/2006;103/2008;17/2011;163/2013;10/2015;147/2015 и 31/2016 и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 16.08.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За определување просечна потрошувачка на вода за пиење по член на семејно домаќинство во населените места во општина Конче во кои со водоснабдителниот систем стопанисува ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се определува просечната потрошувачка на вода за пиење по член на семејно домаќинство во населените места во општина Конче во кои со водоснабдителниот систем стопанисува ЈПКД „Лакавица“-Конче за месеците јули, август и септември.

Член

2

Потрошувачката на вода за пиење, како просечна потрошувачка по член на семејно домаќинство изнесува 11,25 м² (не повеќе од 45 м² по семејно домаќинство).

Член

3

Се задолжува давателот на услуга ЈПКД „Лакавица“-Конче веднаш да ја определи цената за секој кубен метар потрошена вода за пиење над просечната потрошувачка (прекумерна потрошувачка на вода за пиење) со зголемување за два пати и да ја достави до основачот за добивање на согласност.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-890/10 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36
st.1 t.15 od Zakonot za
Lokalna samouprava (Sl.vesnik
na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1
t.43 od Statutot na op{tina
Kon~e,

Sovetot na op{tina
Kon~e na sednicata odr`ana na
den 16.08.2019 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni
sredstva na Memed Sali od
s.Lakavica-[tip

^len 1
Po Barawe br. 08-905/1 od
13.08.2019 g. od Memed Sali
od s.Lakavica-[tip so EMBG
0402957490000 se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od
15.000,00 denari neto, za
pokrivawe na del od tro{ocite
za obnova na opo`arena ku}a.
Sredstva da se isplatat na ime
Memed Sali od Lakavica-[tip
, na сметка 200003170544223,
deponent Stopanska Banka.

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број 08-890/11 Совет на општина Конче
Дата 16.08.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за усвојување на
Извештај за исполнети
законски услови за

- верификација на мандатот на
членови на Советот на
општина Конче;
2. Решение за верификација на
мандатот на член на Советот
на општина Конче ;
3. Решение за избор на
Претседател на Советот на
општина Конче;
4. Одлука за одобрување
финансиски средства за
кофинансирање на проектот
„ Креирање можности за
работа за сите-IV“;
5. Одлука за донесување на
Урбанистички план за
с.Лубница, Општина Конче,
со плански период 2018-
2028, површина на плански
опфат 39,07 ха, изработен од
ДП “Визура” ДООЕЛ
Струмица со тех.бр.2072/18
од јуни 2019;
6. Одлука за утврдување на
локации за закопување на
мрши погинати од болеста
афричка свинска чума;
7. Одлука за определување
механизација за закопување
на мрши погинати од
болеста афричка свинска
чума;
8. Одлука за определување
просечна потрошувачка на
вода за пиење по член на
семејно домаќинство во
населените места во
општина Конче во кои со
водоснабдителниот систем
стопанисува ЛПКД „
Лакавица“-Конче;
9. Одлука за одобрување на
парични средства на Мемед
Сали од с.Лакавица-Штип.

*„ Службен гласник на
Општина Конче“*